

/полн назив на превозник/

Вид на

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.1 с.Проевце- Бедиње
 / назив на линија /

1 Време на поаѓање							2 Станици	3 км	4 Време на враќање						
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
05.10	06.30	08.00	09.00	12.30	13.25	14.30	Проевце	0	06.30	07.30	08.50	09.50	13.25	14.30	15.30
05.15	06.35	08.05	09.05	12.35	13.30	14.35	Ексклузив (Кочо Рацин)	2	06.25	07.25	08.45	09.45	13.20	14.25	15.25
05.17	06.37	08.07	09.07	12.37	13.37	14.37	Рим Париз(цоке)	4	06.23	07.23	08.43	09.43	13.18	14.23	15.23
05.20	06.40	08.10	09.10	12.40	13.40	14.40	Уред	4.8	06.20	07.20	08.40	09.40	13.15	14.20	15.20
05.21	06.41	08.11	09.11	12.41	13.41	14.41	Суд	5	06.14	07.14	08.39	09.39	13.09	14.14	15.14
05.22	06.42	08.12	09.12	12.42	13.42	14.42	Болница	5.7	06.13	07.13	08.38	09.38	13.08	14.13	15.13
05.25	6.45	08.15	09.15	12.45	13.45	14.45	Зик	6.0	06.12	07.12	08.37	09.37	13.07	14.12	15.12
05.28					13.48	14.47	Чик	6.4							
05.30	06.50	08.20	09.20	12.50	13.50	14.50	Бедиње-Касарна	8.0	06.05	07.05	08.30	09.30	13.00	14.05	15.05
05.33					13.53	14.53	ФЗЦ	8.5	06.02					14.02	15.02
5.35					13.55	14.55	ФЗЦ 2	8.8	06.00					14.00	15.00

Режим на одржување:секој работен ден од понеделник до сабота, недела и државни празници неработен ден.

М.П Потпис на овластено лице



[Handwritten signature]

ДППТУ Н & М Травел ДООЕЛ Куманово

/ полн назив на превозник /

Страна 1

Општинска линија

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија

БР.2 Горно Којнаре-Долно Којнаре-Куманово

1															2		3		4														
Време на поаѓање															Станици		КМ		Време на враќање														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5.10	6.20	7.20	8.10	9.10	11.20	12.30	13.15	14.30	15.30	16.30	17.30	19.00	20.00	21.15	Г.Којнаре 0.00	6.15	7.15	8.05	9.05	11.15	12.25	14.00	14.25	15.25	16.25	17.25	18.55	19.55	21.10	22.30			
															Профинен																		
															Д.Којнаре																		
															Сточен пазар																		
															Земјод. Учил.																		
															Автобуска Станица																		
															Уред																		
															Серава																		
															ЗНК Дирек.																		
															АРМ																		
															Искра 10.00																		
															Агрокуманово																		
															ФЗЦ 12.00																		
5.45	6.45				13.55	14.55				21.55			5.50	6.50				14.00	15.00								22.00						

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.



Потпис на овластено лице

ВОЗЕН РЕД
За Ойштинска линија
БР.3 Зелен Рид- Жел.Станица
/назив на линија /

1																			2	3	4																			
Време на поаѓање																			Станици	км	Време на праќање																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
05.30	06.30	06.50	07.30	07.45	08.30	09.30	10.30	10.45	12.30	12.40	13.30	14.30	15.00	15.30	16.30	18.30	20.00	21.15	Зелен рид - Понга	0	06.30	07.30	07.45	08.30	08.35	09.30	10.30	12.30	11.35	13.28	15.05	14.30	15.30	16.00	16.30	18.27	20.00	21.00	22.30	
05.31	06.31	06.51	07.31	07.46	08.31	09.31	10.31	10.46	12.31	12.41	13.31	14.31	15.01	15.31	16.31	18.31	20.01	21.16	Рас Авлој и В.С.Б	0.2	06.25	07.25	07.40	08.25	08.30	09.25	10.25	12.26	11.30	13.25	15.00	14.25	15.25	15.55	16.25	18.24	19.55	20.55	22.25	
05.35	06.35	06.55	07.35	07.50	08.35	09.35	10.35	10.50	12.35	12.45	13.35	14.35	15.05	15.35	16.35	18.35	20.05	21.20	Турска лекара ООУ Кочо Рацин	1.0	06.24	07.24	07.39	08.24	08.29	09.24	10.24	12.25	11.29	13.24	14.49	14.24	15.24	15.54	16.24	18.23	19.54	20.54	22.24	
05.37	06.37	06.57	07.37	07.52	08.37	09.37	10.37	10.52	12.37	12.47	13.37	14.37	15.07	15.37	16.37	18.37	20.07	21.22	Кошеви	1.4	06.24	07.24	07.39	08.24	08.29	09.24	10.24	12.24	11.29	13.24	14.49	14.24	15.24	15.54	16.24	18.22	19.54	20.54	22.24	
05.39	06.39	07.00	07.39	07.54	08.39	09.39	10.39	10.54	12.39	12.49	13.39	14.39	15.09	15.39	16.39	18.39	20.09	21.24	Житомел	1.8	06.23	07.23	07.38	08.23	08.28	09.23	10.23	12.23	11.28	13.23	14.48	14.23	15.23	15.53	16.23	18.20	19.53	20.53	22.23	
05.42	06.42	07.02	07.42	07.57	08.42	09.42	10.42	10.57	12.42	12.52	13.42	14.42	15.12	15.42	16.42	18.42	20.12	21.27	Трабостаница	2.6	06.20	07.20	07.35	08.20	08.25	09.20	10.20	12.20	11.25	13.20	14.45	14.20	15.20	15.50	16.20	18.18	19.50	20.50	22.20	
05.43	06.43	07.03	07.43	07.58	08.43	09.43	10.43	10.58	12.43	12.53	13.43	14.43	15.13	15.43	16.43	18.43	20.13	21.28	Соколана	3.1	06.17	07.17	07.32	08.17	08.22	09.17	10.17	12.17	11.22	13.17	14.42	14.17	15.17	15.47	16.17	18.15	19.47	20.47	22.17	
05.44	06.44	07.04	07.44	07.59	08.44	09.44	10.44	10.59	12.44	12.54	13.44	14.44	15.14	15.44	16.44	18.44	20.14	21.29	ЗМУБ пред раск.	3.4	06.15	07.15	07.30	08.15	08.20	09.15	10.15	12.15	11.20	13.15	14.40	14.15	15.15	15.45	16.15	18.13	19.45	20.45	22.15	
05.45	06.45	07.05	07.45	08.00	08.45	09.45	10.45	11.00	12.45	12.55	13.45	14.45	15.15	15.45	16.45	18.45	20.15	21.30	Урел	3.8	06.12	07.12	07.27	08.12	08.17	09.12	10.12	12.12	11.17	13.12	14.37	14.12	15.12	15.37	16.12	18.10	19.42	20.37	22.12	
05.47	06.47	07.07	07.47	08.02	08.47	09.47	10.47	11.02	12.47	12.57	13.47	14.47	15.17	15.47	16.47	18.47	20.17	21.32	Сла	4.0	06.09	07.09	07.24	08.09	08.14	09.09	10.09	12.09	11.14	13.09	14.34	14.09	15.09	15.34	16.09	18.05	19.39	20.34	22.09	
05.50	06.50	07.10	07.50	08.05	08.50	09.50	10.50	11.05	12.50	13.00	13.50	14.50	15.20	15.50	16.50	18.50	20.20	21.35	Бяланица	4.7	06.07	07.07	07.22	08.07	08.12	09.07	10.07	12.07	11.12	13.07	14.32	14.07	15.07	15.32	16.07	18.03	19.37	20.32	22.07	
05.53	06.53	07.13	07.53	08.08	08.53	09.53	10.53	11.08	12.53	13.02	13.53	14.53	15.30	15.53	16.53	18.53	20.23	21.37	Некра	5.4	06.05	07.05	07.20	08.05	08.10	09.05	10.05	12.05	11.10	13.05	14.30	14.05	15.05	15.30	16.05	18.00	19.35	20.30	22.05	
05.54	06.54	07.14	07.54	08.54	09.54	10.54	11.54	12.54	13.54	14.54	15.54	16.54	17.54	18.54	19.54	20.54	21.54	22.54	Југ Туркист	6.3	06.03	07.03	07.18	08.03	09.03	10.03	12.03	13.03	14.03	15.03	16.03	17.03	18.03	19.03	20.03	21.03	22.03	23.03	24.03	25.03
05.55	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	Железничка станица	8.2	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00
05.55	07.15	08.15	09.15	10.15	11.15	12.15	13.15	14.15	15.15	16.15	17.15	18.15	19.15	20.15	21.15	22.15	23.15	24.15	ФЗЦ	9.7	06.00	07.15	08.15	09.15	10.15	11.15	12.15	13.15	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	24.00	

Режим на одржување: Секој работен ден, недела и државен празник неработен ден, под реден број 11 ќе се одржува само од понеделник до петок.



Потпис на овластено лице

М.П.

Оливер Стефановски

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.4 Бедиње - с. Доброшане
/назив на линија/

1 Време на поаѓање													2 Станции	3 км	4 Време на враќање												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05:00	05:50	07:00					14:00	15:00				22:00	Бедиње	0	05:50	06:55						15:00				21:50	23:00
	05:53	07:03					14:03	15:03				22:03	Брза помош		05:47	06:52											21:47
	05:55	07:05	08:30	10:45	12:00	12:50	14:05	15:05	16:05	18:20	19:20	22:05	Искра		05:45	06:49	08:00	09:50	12:00	12:50	13:45	14:54	16:00	17:00	19:20	21:45	
													Зелен пазар		05:43	06:47	07:57	09:47	11:57	12:47	13:43	14:53	15:47	16:57	19:17	21:43	22:54
	05:57	07:07	08:32	10:47	12:02	12:52	14:07	15:07	16:07	18:22	19:22	22:07	Серава														
	06:00	07:10	08:35	10:50	12:05	12:55	14:10	15:10	16:10	18:25	19:25	22:10	Уред		05:40	06:44	07:54	09:45	11:54	12:44	13:42	14:52	15:53	16:53	19:15	21:40	22:52
	06:03	07:13	08:38	10:52	12:08	12:58	14:13	15:12	16:13	18:28	19:28	22:12	Табакана		05:37	06:41	07:51	09:39	11:51	12:41	13:40	14:50	15:50	16:50	19:12	21:37	22:50
	06:07	07:17	08:42	10:58	12:12	13:02	14:17	15:13	16:17	18:32	19:32	22:16	Стаклопан		05:34	06:38	07:48	09:35	11:48	12:39	13:38	14:48	15:48	16:48	19:10	21:34	22:47
	06:08	07:18	08:43	11:00	12:13	13:03	14:18	15:15	16:18	18:33	19:33	22:17	Сервис Чоче		05:33	06:37	07:47	09:34	11:47	12:38	13:37	14:47	15:47	16:47	19:09	21:33	22:46
	06:12	07:22	08:47	11:05	12:16	13:07	14:22	15:17	16:22	18:37	19:37	22:21	О.У.К. Рацин	5,6	05:29	06:33	07:43	09:30	11:43	12:36	13:33	14:43	15:43	16:43	19:07	21:29	22:42
	06:15	07:25	08:51	11:10	12:20	13:10	14:25	15:20	16:25	18:40	19:40	22:24	Раск. Проевце		05:25	06:30	07:40	09:25	11:40	12:34	13:30	14:40	15:40	16:40	19:05	21:25	22:39
	06:18	07:28	08:53	11:20	12:23	13:13	14:27	15:22	16:27	18:47	19:45	22:27	База		05:18	06:23	07:33	09:18	11:33	12:28	13:23	14:33	15:33	16:33	18:58	21:18	22:32
05:15	06:20	07:30	09:10	11:25	12:25	13:15	14:30	15:25	16:30	18:50	19:50	22:30	Доброшане	10,8	05:15	06:20	07:30	09:15	11:30	12:25	13:20	14:30	15:30	16:30	18:55	21:15	22:30

Режим на одржување: Секој работен ден, недела и државен празник неработен ден.

Потпис на овластено лице

Оливер Стефановски



/ноли назив на превозник/

Вид на
превозник

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.5 Ливаде - с. Карпош - Жел.Станица
/ назив на линија /

1 Време на поаѓање												2 Станици	3 км	4 Време на враќање											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05 05		06 25					09 00					Ливаде	0	06,25				08 57						12 25	
	5,10		06 30									Никулск и	0		06,30		07,30								
05 10		06 30		06,40	07 30	08,00	09 05	09,30	10 00	10,30	11 00	Салон Центрол аб. Прмак ООУ Маг. Антова Крст Автобус ка	1,4	06 22		07 22		07,47	08 52	09,17	09 52	10,20	10 52	11,22	12 22
		06 37										Уред Серава Зелен Пазар ЗНК													
05 17	05,25	06 40	06,45	06,50	07 37	08,10	09 17	09,40	10 10	10,40	11 07	Дирекци ја АРМ ООУ Толн Зордуми с	4,6	06 15	06 20	07 15	07 20	07,40	08 45	09,10	09 45	10,13	10 45	11,15	12 15
05 22	05,27	06 42	06,47	06,52	07 42	08,15	09 23	09,45	10 15	10,45	11 12	Искра Југ Турист Стап. за тех. преглед Железни чка	5,3	06 10	06 15	07 10	07 15	07,35	08 40	09,05	09 40	10,08	10 40	11,10	12 10
05 24	05,29	06 44	06,49	06,54	07 44	08,20	09 24	09,50	10 20	10,50	11 14	ФЗЦ	6,1	06 08	06 13	07 08	07 13	07,33	08 38	09,03	09 38	10,03	10 35	11,05	12 08
05 27	05,30	06 47	06,52	06,57	07 47	08,25	09 27	09,55	10 30	10,55	11 17		7,6	06 05	06 10	07 05	07 10	07,30	08 35	09,00	09 35	10,00	10 30	11,00	12 05
					07 52		9 29				11 22		10,1					08 30		09 30				12 00	
05 32	05,35	06 52	07 00										10,1	06 00	06,05	07 00	07,05								

Режим на одржување: - Секој ден од понеделник до сабота . Недела и државни празници се неработни.



/поли назив на превозник/

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.5 Ливаде - с. Карпош - Жел.Станица
/назив на линија/

1 Време на поаѓање													2 Станици	3 км	4 Време на враќање												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	12,30	13,10			14,30			15,30			19,00	21,10	Ливаде	0	13,35	14,30		15,28				18,55	19,55	22,35			
			13,15			14,35							Никулск и	0		14,30		15,30									
12,00	12,35	13,15		13,30	14,35		14,40	15,35	16,30	18,00	19,05	21,15	Салон Централ аб. Прмак ООУ Маг. Автопа Крст Автобус ка	1,4	12,52	13,30	14,27		14,30	15,25		15,35	16,25	17,28	18,52	19,45	22,30
													Уред Серва Зелен Пазар ЗПК														
12,10	12,40	13,20	13,25	13,40	14,40	14,45	14,50	15,40	16,37	18,07	19,07	21,22	Дирекци ја АРМ ООУ Тולי Зордун с	4,6	12,45	13,27	14,20	14,25	14,23	15,18	15,25	15,28	16,18	17,25	18,50	19,40	22,25
12,15	12,42	13,22	13,27	13,45	14,45	14,50	14,55	15,43	16,40	18,10	19,10	21,26	Железни чка ФЗЦ	5,3	12,40	13,22	14,15	14,20	14,18	15,15	15,20	15,23	16,12	17,20	18,45	19,36	22,16
12,20	12,44	13,28	13,30	13,50	14,48	14,53	15,00	15,46	16,49	18,19	19,19	21,29		6,1	12,33	13,18	14,10	14,15	14,13	15,06	15,15	15,18	16,07	17,15	18,40	19,33	22,13
12,25	12,47	13,35	13,40	13,55	14,52	14,58	15,05	15,52	16,52	18,22	19,22	21,35	Искра Југ Турист Стан. за тех. преглед Железни чка	7,6	12,30	13,15	14,05	14,10	14,10	15,03	15,10	15,15	16,00	17,05	18,35	19,30	22,05
													ФЗЦ	10,1		13,10							17,00	18,30	19,25		
		13,40	13,45		14,55	15,05						21,40		10,1		14,00	14,05		15,00	15,05				22,00			

Режим на одржување: -Секој ден од понеделник до сабота - Недела и државни празници се неработни.

МП Потпис на овластено лице



[Handwritten signature]

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.6 Режановце-Куманово

/ назив на линија /

1 Време на поаѓање															2 3 Станици КМ		4 Време на враќање														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.15	06.15	08.00	09.00	11.15	12.25	13.30	14.25	15.25	16.25	17.25	18.50	19.45	21.15	22.25	с.Режановце	0	05.15	06.00	07.50	08.40	09.40	12.20	13.20	14.20	15.20	16.20	17.20	18.50	19.40	20.35	22.20
05.20	06.20	08.05	09.05	11.20	12.30	13.35	14.30	15.30	16.30	17.30	18.55	19.50	21.20	22.30	ФЗЦ	2	05.13	05.55	07.45	08.35	09.35	12.15	13.15	14.15	15.15	16.15	17.15	18.45	19.35	20.30	22.15
05.22	06.22	08.07	09.07	11.22	12.32	13.37	14.32	15.32	16.32	17.32	18.57	19.52	21.22	22.32	Бедиње- Касарна	4.6	05.12	05.53	07.43	08.33	09.33	12.13	13.13	14.13	15.13	16.13	17.13	18.43	19.33	20.28	22.13
05.23	06.23	08.08	09.08	11.23	12.33	13.38	14.33	15.33	16.33	17.33	18.58	19.53	21.23	22.33	ул.Србо Томовиќ (о.у.Толи Зордумисе)		05.10	05.52	07.42	08.32	09.32	12.12	13.12	14.12	15.12	16.12	17.12	18.42	19.32	20.23	22.12
5.25	06.25	08.10	09.10	11.25	12.35	13.40	14.35	15.35	16.35	17.35	19.00	19.55	21.25	22.35	Болница	5.3	05.08	05.50	07.40	08.30	09.30	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.40	19.30	20.25	22.10
															Чик																
															Зик																
05.30	06.30	08.15	09.15	11.30	12.40	13.45	14.40	15.40	16.40	17.40	19.05	20.00	21.30	22.40	Серава	5.8	05.05	05.45	07.35	08.25	09.25	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.35	19.25	20.20	22.05
05.33	06.33	08.18	09.18	11.33	12.43	13.48	14.43	15.43	16.43	17.43	19.08	20.03	21.33	22.43	Уред	6.8	05.02	05.42	07.32	08.22	09.22	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02	18.32	19.22	20.17	22.02
05.35	06.35	08.20	09.20	11.35	12.45	13.50	14.45	15.45	16.45	17.45	19.10	20.05	21.35	22.45	Табакана Куманово	8	05.00	05.40	07.30	08.20	09.20	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.30	19.20	20.15	22.00

Режим на одржување: Секој ден од понеделник до сабота. Недела и Државни празници неработен ден.



М.П

Потпис на овластено лице

[Handwritten signature]

/ полн назив на превозник /

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.7 Куманово-Беудиње-с.Лопате

1																2	3	4															
Време на поаѓање																Станици	КМ	Време на враќање															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.00	05.45	07.00	08.05	09.00	10.30	11.45	13.15	14.05	15.05	16.05	17.05	18.20	19.20	20.30	22.00	Авт.Стан.0.00	05.40	06.55	08.00	08.55	10.25	11.40	13.10	14.00	15.00	16.00	17.00	18.15	19.15	20.25	21.55	23.00	
05.05	05.50	07.05	08.10	09.05	10.35	11.50	13.20	14.10	15.10	16.10	17.10	18.25	19.25	20.35	22.05	Уред	05.39	06.45	07.45	08.45	09.45	11.15	12.45	13.55	14.45	15.45	16.45	17.45	19.05	20.20	21.45	22.45	
05.07	05.52	07.07	08.12	09.07	10.37	11.52	13.22	14.12	15.12	16.12	17.12	18.27	19.27	20.37	22.07	Серава	05.37	06.42	07.42	08.42	09.42	11.12	12.42	13.52	14.42	15.42	16.42	17.42	19.02	20.17	21.42	22.42	
05.10	05.55	07.10	08.15	09.10	10.40	11.55	13.25	14.15	15.15	16.15	17.15	18.30	19.30	20.40	22.10	Брза Помош	05.35	06.40	07.40	08.40	09.40	11.10	12.40	13.50	14.40	15.40	16.40	17.40	19.00	20.15	21.40	22.40	
05.12	05.57	07.12	08.17	09.12	10.42	11.57	13.27	14.17	15.17	16.17	17.17	18.32	19.32	20.42	22.12	ФЗЦ 1	05.33	06.38	07.38	08.38	09.38	11.08	12.38	13.48	14.38	15.38	16.38	17.38	18.58	20.13	21.38	22.38	
05.15	06.00	07.15	08.20	09.15	10.45	12.00	13.30	14.20	15.20	16.20	17.20	18.35	19.35	20.45	22.15	ФЗЦ 2	05.30	06.35	07.35	08.35	09.35	11.05	12.35	13.45	14.35	15.35	16.35	17.35	18.55	20.10	21.35	22.35	
05.20	06.25	07.25	08.25	09.25	10.55	12.25	13.35	14.25	15.25	16.25	17.25	18.45	20.00	21.25	22.25	Лопате 9.00	05.25	06.30	07.30	08.30	09.30	11.00	12.30	13.40	14.30	15.30	16.30	17.30	18.50	20.05	21.30	22.30	

Режим на одржување: секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.



Потпис на овластено лице

[Handwritten signature]

ДППТУ Н & М Травел ДООЕЛ Куманово

/ полн назив на превозник /

Страна 1

Општинска линија

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.7 Куманово-Бедиње-с.Лопате

1 Време на поаѓање																2	3	4 Време на враќање															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Станици	КМ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.00	05.45	07.00	08.05	09.00	10.30	11.45	13.15	14.05	15.05	16.05	17.05	18.20	19.20	20.30	22.00	Авт.Стан.0.00	05.40	06.55	08.00	08.55	10.25	11.40	13.10	14.00	15.00	16.00	17.00	18.15	19.15	20.25	21.55	23.00	
05.05	05.50	07.05	08.10	09.05	10.35	11.50	13.20	14.10	15.10	16.10	17.10	18.25	19.25	20.35	22.05	Уред	05.39	06.45	07.45	08.45	09.45	11.15	12.45	13.55	14.45	15.45	16.45	17.45	19.05	20.20	21.45	22.45	
05.07	05.52	07.07	08.12	09.07	10.37	11.52	13.22	14.12	15.12	16.12	17.12	18.27	19.27	20.37	22.07	Серва	05.37	06.42	07.42	08.42	09.42	11.12	12.42	13.52	14.42	15.42	16.42	17.42	19.02	20.17	21.42	22.42	
05.10	05.55	07.10	08.15	09.10	10.40	11.55	13.25	14.15	15.15	16.15	17.15	18.30	19.30	20.40	22.10	Брза Помош	05.35	06.40	07.40	08.40	09.40	11.10	12.40	13.50	14.40	15.40	16.40	17.40	19.00	20.15	21.40	22.40	
05.12	05.57	07.12	08.17	09.12	10.42	11.57	13.27	14.17	15.17	16.17	17.17	18.32	19.32	20.42	22.12	ФЗЦ 1	05.33	06.38	07.38	08.38	09.38	11.08	12.38	13.48	14.38	15.38	16.38	17.38	18.58	20.13	21.38	22.38	
05.15	06.00	07.15	08.20	09.15	10.45	12.00	13.30	14.20	15.20	16.20	17.20	18.35	19.35	20.45	22.15	ФЗЦ 2	05.30	06.35	07.35	08.35	09.35	11.05	12.35	13.45	14.35	15.35	16.35	17.35	18.55	20.10	21.35	22.35	
05.20	06.25	07.25	08.25	09.25	10.55	12.25	13.35	14.25	15.25	16.25	17.25	18.45	20.00	21.25	22.25	Лопате 9.00	05.25	06.30	07.30	08.30	09.30	11.00	12.30	13.40	14.30	15.30	16.30	17.30	18.50	20.05	21.30	22.30	

Режим на одржување: секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.



Потпис на овластено лице

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
Бр.8 Бедиње – с.Тромеѓа

(8.БЕДИЊЕ - с.ТРОМЕЃА (ФЗЦ нова, ул.11-ти Ноември, ул.Индустриска, ул.11-ти Октомври, бул.3-та МУБ, ул.Гоце Делчев, ул.Доне Божинов, бул.Октомвриска Революција, ул.Горче Петров, ул.Михајло Пупин, ул.Веселин Маслеша, Р-1204, пат за с.Тромеѓа)
(назив на линијата)

1 Време на поаѓање													2 СТАНИЦИ	3 КМ	4 Време на враќање															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Станици	Км	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5:10	6:15		7:30									11:25		12:25	Нова Станица	0	6:15	7:25							10:30		12:30		13:30	14:30
5:10	6:15		7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	11:00	11:25	12:00	12:25	С.Тромеѓа	0	6:13	7:25	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30		
5:11	6:16		7:31	8:01	8:31	9:01	9:31	10:01	11:01	11:26	12:01	12:26	Школа	1.1	6:12	7:23	8:25	8:55	9:25	9:55	10:25	10:55	11:55	12:25	12:55	13:25	14:25			
5:12	6:17		7:32	8:02	8:32	9:02	9:32	10:02	11:02	11:27	12:02	12:27	Крст	1.9	6:11	7:22	8:23	8:53	9:23	9:53	10:23	10:53	11:53	12:23	12:53	13:23	14:23			
5:14	6:18		7:34	8:04	8:34	9:04	9:34	10:04	11:04	11:28	12:04	12:28	Трафостаница	2.4	6:10	7:21	8:22	8:52	9:22	9:52	10:22	10:52	11:52	12:22	12:52	13:22	14:22			
5:15	6:19		7:35	8:05	8:35	9:05	9:35	10:05	11:05	11:29	12:05	12:29	Карадаци	2.9	6:09	7:20	8:21	8:51	9:21	9:51	10:21	10:51	11:51	12:21	12:51	13:21	14:21			
5:16	6:20		7:36	8:06	8:36	9:06	9:36	10:06	11:06	11:30	12:06	12:30	Пуковско	3.2	6:08	7:19	8:20	8:50	9:20	9:50	10:20	10:50	11:50	12:20	12:50	13:20	14:20			
5:17	6:21		7:37	8:07	8:37	9:07	9:37	10:07	11:07	11:31	12:07	12:31	Роси Петрол	3.5	6:07	7:18	8:19	8:49	9:19	9:49	10:19	10:49	11:49	12:19	12:49	13:19	14:19			
5:18	6:22		7:38	8:08	8:38	9:08	9:38	10:08	11:08	11:32	12:08	12:32	Бела ограда	3.8	6:06	7:17	8:18	8:48	9:18	9:48	10:18	10:48	11:48	12:18	12:48	13:18	14:18			
5:19	6:23	6:15	7:39	8:09	8:39	9:09	9:39	10:09	11:09	11:33	12:09	12:33	Златна Жица	4.5	6:05	7:16	8:17	8:47	9:17	9:47	10:17	10:47	11:47	12:17	12:47	13:17	14:17			
5:20	6:24	6:16	7:40	8:10	8:40	9:10	9:40	10:10	11:10	11:34	12:10	12:34	Бара	4.7	6:05	7:15	8:16	8:46	9:16	9:46	10:16	10:46	11:46	12:16	12:46	13:16	14:16			
5:21	6:25	6:17	7:41	8:11	8:41	9:11	9:41	10:11	11:11	11:35	12:11	12:36	Пошта В.М	5.2	6:04	7:15	8:15	8:45	9:15	9:45	10:15	10:45	11:45	12:15	12:45	13:15	14:15			
5:22	6:26	6:18	7:42	8:12	8:42	9:12	9:42	10:12	11:12	11:36	12:12	12:37	Гладно Поље1	5.5	6:04	7:13	8:13	8:43	9:13	9:43	10:13	10:43	11:43	12:13	12:43	13:13	14:13			
5:23	6:27	6:19	7:43	8:13	8:43	9:13	9:43	10:13	11:13	11:37	12:13	12:38	Гладно Поље2	5.8	6:03	7:12	8:12	8:42	9:12	9:42	10:12	10:42	11:42	12:12	12:42	13:12	14:12			
5:24	6:28	6:20	7:44	8:14	8:44	9:14	9:44	10:14	11:14	11:38	12:14	12:39	Сервис Чоче	6.2	6:03	7:11	8:11	8:41	9:11	9:41	10:11	10:41	11:41	12:11	12:41	13:11	14:11			
5:25	6:29	6:21	7:45	8:15	8:45	9:15	9:45	10:15	11:15	11:39	12:15	12:40	Стаклопан	6.6	6:02	7:10	8:10	8:40	9:10	9:40	10:10	10:40	11:40	12:10	12:40	13:10	14:10			
5:26	6:30	6:22	7:46	8:16	8:46	9:16	9:46	10:16	11:16	11:43	12:16	12:43	Табакана	7,2	6:02	7:08	8:08	8:38	9:08	9:38	10:08	10:38	11:38	12:08	12:38	13:08	14:08			
5:28	6:31	6:23	7:48	8:18	8:48	9:18	9:48	10:18	11:18	11:47	12:18	12:47	Уред	8.0	6:01	7:06	8:06	8:36	9:06	9:36	10:06	10:36	11:36	12:06	12:36	13:06	14:06			
5:29	6:32	6:24	7:50	8:20	8:50	9:20	9:50	10:20	11:20	11:50	12:20	12:50	Серава	8.2	6:00	7:05	8:05	8:35	9:05	9:35	10:04	10:35	11:35	12:04	12:35	13:04	14:04			
5:30	6:33	6:25	7:53	8:23	8:53	9:23	9:53	10:23	11:23	11:53	12:23	12:53	Зик Дирекција	8,7	5:59	7:03	8:03	8:33	9:03	9:33	10:02	10:33	11:33	12:02	12:33	13:02	14:02			
5:31	6:35	6:26	7:55	8:30	8:55	9:30	9:55	10:30	11:30	11:55	12:30	12:55	Арм	9,0	5:58	7:01	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:30	12:00	12:30	13:00	14:00			
5:32	6:36	6:27											Искра	9,7	5:55	7:00														
5:33	6:37	6:28											Југ Турист	10,3	5:54	6:59														
5:34	6:38	6:29											Силекс	10,4	5:52	6:58														
5:35	6:39	6:30											Агрокуманово	10,7	5:50	6:57														
5:36	6:40	6:31											ФЗЦ1	11,9	5:48	6:56														
5:37	6:42	6:32											Кожара	12,0	5:47	6:55														
5:40	6:45	6:33											ФЗЦ 2	12.0	5:45	6:55														

Режим на одржување секој работен, Недела и државни празници е неработен ден.

МП



„Даро Компани“ ДООЕЛ Куманово

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
Бр.8 Бедиње – с.Тромеѓа

(8.БЕДИЊЕ - с.ТРОМЕЃА) (ФЗЦ нова, ул.11-ти Ноември, ул.Индустриска, ул.11-ти Октомври, бул.3-та МУБ, ул.Гоце Делчев, ул.Доне Божинов, бул.Октомвриска Революција, ул.Горче Петров, ул.Михајло Пупин, ул.Веселин Маслеша, Р-1204, пат за с.Тромеѓа)
(назив на линијата)

1 Време на поаѓање										2 СТАНИЦИ		3 КМ	4 Време на враќање												
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Станици	Км	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	13:30	14:30		15:30		16:30	17:30	18:30		21:30	Нова Станица	0		15:30			16:30		17:30	18:30	19:30		21:30	22:30	
13:00	13:30	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:30	18:30	20:30	21:30	С.Тромеѓа	0	15:00	15:30	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:30	19:30		21:30	22:30	
13:01	13:31	14:31	15:01	15:31	16:01	16:31	17:31	18:31	20:31	21:31	Школа	1.1	14:55	15:25	15:25	15:55	16:25	16:55	17:25	18:25	19:25		21:25	22:25	
13:02	13:32	14:32	15:02	15:32	16:02	16:32	17:32	18:32	20:32	21:32	Крст	1.9	14:53	15:23	15:23	15:53	16:23	16:53	17:23	18:23	19:23		21:23	22:23	
13:04	13:33	14:33	15:04	15:33	16:04	16:33	17:33	18:33	20:33	21:33	Трафостаница	2.4	14:52	15:22	15:22	15:52	16:22	16:52	17:22	18:22	19:22		21:22	22:22	
13:05	13:34	14:34	15:05	15:34	16:05	16:34	17:34	18:34	20:34	21:34	Карадаци	2.9	14:51	15:21	15:21	15:51	16:21	16:51	17:21	18:21	19:21		21:21	22:21	
13:06	13:35	14:35	15:06	15:35	16:06	16:35	17:35	18:35	20:35	21:35	Пуковско	3.2	14:50	15:20	15:20	15:50	16:20	16:50	17:20	18:20	19:20		21:20	22:20	
13:07	13:36	14:36	15:07	15:36	16:07	16:36	17:36	18:36	20:36	21:36	Роси Петрол	3.5	14:49	15:19	15:19	15:49	16:19	16:49	17:19	18:19	19:19		21:19	22:19	
13:08	13:37	14:37	15:08	15:37	16:08	16:37	17:37	18:37	20:37	21:37	Бела ограда	3.8	14:48	15:18	15:18	15:48	16:18	16:48	17:18	18:18	19:18		21:18	22:18	
13:09	13:39	14:39	15:09	15:39	16:09	16:38	17:38	18:38	20:38	21:38	Златна Жица	4.5	14:47	15:17	15:17	15:47	16:17	16:47	17:17	18:17	19:17		21:17	22:17	
13:10	13:40	14:40	15:10	15:40	16:10	16:39	17:39	18:39	20:39	21:39	Бара	4.7	14:46	15:16	15:16	15:46	16:16	16:46	17:16	18:16	19:16		21:16	22:16	
13:11	13:41	14:41	15:11	15:41	16:11	16:40	17:40	18:40	20:40	21:40	Пошта В.М	5.2	14:45	15:15	15:15	15:45	16:15	16:45	17:15	18:15	19:15		21:15	22:15	
13:12	13:42	14:42	15:12	15:42	16:12	16:41	17:41	18:41	20:41	21:41	Гладно Поље1	5.5	14:43	15:13	15:13	15:43	16:13	16:43	17:13	18:13	19:13		21:13	22:13	
13:13	13:43	14:43	15:13	15:43	16:13	16:42	17:42	18:42	20:42	21:42	Гладно Поље2	5.8	14:42	15:12	15:12	15:42	16:12	16:42	17:12	18:12	19:12		21:12	22:12	
13:14	13:44	14:44	15:14	15:44	16:14	16:43	17:43	18:43	20:43	21:43	Сервис Чоче	6.2	14:41	15:11	15:11	15:41	16:11	16:41	17:11	18:11	19:11		21:11	22:11	
13:15	13:45	14:45	15:15	15:45	16:15	16:44	17:44	18:44	20:44	21:44	Стаклопан	6.6	14:40	15:10	15:10	15:40	16:10	16:40	17:10	18:10	19:10		21:10	22:10	
13:16	13:46	14:46	15:16	15:46	16:16	16:46	17:46	18:46	20:46	21:46	Табакана	7,2	14:38	15:08	15:08	15:38	16:08	16:38	17:08	18:08	19:08		21:08	22:08	
13:18	13:47	14:47	15:18	15:49	16:18	16:48	17:48	18:48	20:48	21:47	Уред	8.0	14:36	15:06	15:06	15:36	16:06	16:36	17:06	18:06	19:06		21:06	22:06	
13:20	13:49	14:49	15:20	15:53	16:20	16:50	17:50	18:50	20:50	21:48	Серава	8.2	14:35	15:04	15:04	15:35	16:04	16:35	17:04	18:04	19:04		21:04	22:04	
13:23	13:51	14:51	15:23	15:57	16:23	16:53	17:53	18:53	20:53	21:49	Зик Дирекција	8.7	14:33	15:02	15:02	15:33	16:02	16:33	17:02	18:02	19:02		21:02	22:03	
13:30	13:52	14:58	15:30	16,00	16:30	16,55	17,55	18,55	20:55	21,50	Арм	9,0	14:30	15,00	15,00	15:30	16,00	16:30	17,00	18,00	19,00		21,00	22:02	
	13:53									21:51	Искра	9.7			15:05									22:01	
	13:54									21:52	Југ Турист	10.3			15:05									22:00	
	13:55									21:53	Силекс	10.4			15:04									21:59	
	13:56									21:53	Агрокуманово	10.7			15:03									21:58	
	13:57									21:54	ФЗЦ1	11.9			15:02									21:57	
	13:58									21:55	Кожара	12,0			15:01										21:56
										21:55	ФЗЦ 2	12.0			15,00									21,55	

Режим на одржување секој работен, Недела и државни празници е неработен ден.

МП



„Даро Компани“ ДООЕЛ Куманово

ДТПУ МЕРВАН КОМ ДОООЕЛ

/полн назив на превозник/

Општинска линија

вид на линија

ВОЗЕН РЕД

За Општинска линија

Бр. 9 с.Черкези - Куманово

/назив на линија/

Време на поаѓање

Време на враќање

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Станица	КМ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6:40	6:45	7:30	8:10	8:45	9:30	10:15	11:10	12:00	12:40	12:45	13:30	14:00	14:30	15:15	16:00	16:30	17:00	18:00	18:50	18:55	21:45	Ченеци	0	7:10	7:15	8:00	8:40	9:15	10:00	10:45	11:40	12:32	13:10	13:15	14:00	14:30	15:00	15:45	16:30	17:00	17:30	18:30	19:20	19:25	22:15
6:42	6:47	7:32	8:12	8:47	9:32	10:17	11:12	12:02	12:42	12:47	13:32	14:02	14:32	15:17	16:02	16:32	17:02	18:02	18:52	18:57	21:47	П.101		7:08	7:13	7:58	8:38	9:13	9:58	10:43	11:38	12:30	13:08	13:13	13:58	14:28	14:58	15:43	16:28	16:58	17:28	18:28	19:18	19:23	22:13
6:44	6:49	7:34	8:14	8:49	9:34	10:19	11:14	12:04	12:44	12:49	13:34	14:04	14:34	15:19	16:04	16:34	17:04	18:04	18:54	18:59	21:49	З МУБ		7:06	7:11	7:56	8:36	9:11	9:56	10:41	11:36	12:28	13:06	13:11	13:56	14:26	14:56	15:41	16:26	16:56	17:26	18:26	19:16	19:21	22:11
6:46	6:51	7:36	8:16	8:51	9:36	10:21	11:16	12:06	12:46	12:51	13:36	14:06	14:36	15:21	16:06	16:36	17:06	18:06	18:56	19:02	21:51	Г.Делчев		7:04	7:09	7:54	8:34	9:09	9:54	10:39	11:34	12:24	13:04	13:09	13:54	14:24	14:54	15:39	16:24	16:54	17:24	18:24	19:14	19:19	22:09
6:48	6:53	7:38	8:18	8:53	9:38	10:23	11:18	12:08	12:48	12:53	13:38	14:08	14:38	15:23	16:08	16:38	17:08	18:08	18:58	19:04	21:53	Окт.		7:02	7:07	7:52	8:32	9:07	9:52	10:37	11:32	12:22	13:02	13:07	13:52	14:22	14:52	15:37	16:22	16:52	17:22	18:22	19:12	19:17	22:07
6:55	7:00	7:48	8:25	9:00	9:45	10:30	11:25	12:15	12:55	13:00	13:45	14:15	14:45	15:30	16:15	16:45	17:15	18:15	19:05	19:11	22:00	З МУБ	5	6:55	7:00	7:45	8:25	9:00	9:45	10:30	11:25	12:15	12:55	13:00	13:45	14:15	14:45	15:30	16:15	16:45	17:15	18:15	19:05	19:10	22:00

Режим на одржување Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден

М.П Потпис на овластено лице



Бранислава

ВОЗЕН РЕД
За Ойштинска линија
БР.10 с. Биљановце - Бедиње
/назив на линија/

1															2	3	4														
Време на поаѓање															Станици	км	Време на враќање														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.25	06.25	07.25	08.25	09.25	11.25	12.25	13.25	14.25	15.25	16.25	17.25	18.25	19.25	21.25	Биљановце 1	0	06.23	07.23	08.23	09.23	11.23	12.23	13.23	14.23	15.23	16.23	17.23	18.23	19.23	21.23	22.23
05.30	06.30	07.30	08.30	09.30	11.30	12.30	13.30	14.30	15.30	16.30	17.30	18.30	19.30	21.30	Биљановце 2		06.17	07.17	08.17	09.17	11.17	12.17	13.17	14.17	15.17	16.17	17.17	18.17	19.17	21.17	22.17
	06.35					12.35									О У Кочо Рацин	2.5															
05.35	06.40	07.40	08.40	09.40	11.40	12.40	13.35	14.35	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	21.35	Гробишта	3.5	06.15	07.15	08.15	09.15	11.15	12.15	13.17	14.15	15.15	16.15	17.15	18.15	19.15	21.15	22.15
05.38	06.45	07.45	08.45	09.45	11.45	12.45	13.38	14.38	15.45	16.45	17.45	18.45	19.45	21.38	Соколана		06.13	07.13	08.13	09.13	11.13	12.13	13.13	14.13	15.13	16.13	17.13	18.13	19.13	21.13	22.13
															Серва	5.5	06.10	07.10	08.10	09.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	21.10	22.10
05.45	06.55	07.55	08.55	09.55	11.55	12.55	13.45	14.45	15.55	16.55	17.55	18.55	19.55	21.45	ЗИК Дирекција	5.8															
05.48	07.00	08.00	09.00	09.45	12.00	13.00	13.53	14.50	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.48	Пајко	6.0	06.07	07.05	08.05	09.05	11.05	12.05	13.05	14.07	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	21.05	22.05
															Бедиње	7.0															
05.50							13.55								ФЗЦ	8.0	06.00								14.00						

Режим на одржување: Секој работен ден, недела и државен празник неработен.



Потпис на овластено лице

М.П

Оливер Стефановски

ЈОЦО ТУРС - МС

/полн назив на превозник/

Страна 1.
Општинска линија
Вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.10 с. Биљановце - Бедиње
/назив на линија/

1 Време на поаѓање															2 Станици	3 км	4 Време на враќање														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05.25	06.25	07.25	08.25	09.25	11.25	12.25	13.25	14.25	15.25	16.25	17.25	18.25	19.25	21.25	Биљановце 1	0	06.23	07.23	08.23	09.23	11.23	12.23	13.23	14.23	15.23	16.23	17.23	18.23	19.23	21.23	22.23
05.30	06.30	07.30	08.30	09.30	11.30	12.30	13.30	14.30	15.30	16.30	17.30	18.30	19.30	21.30	Биљановце 2		06.17	07.17	08.17	09.17	11.17	12.17	13.17	14.17	15.17	16.17	17.17	18.17	19.17	21.17	22.17
06.35					12.35										О У Кочо Рацин	2.5															
05.35	06.40	07.40	08.40	09.40	11.40	12.40	13.35	14.35	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	21.35	Гробишта	3.5	06.15	07.15	08.15	09.15	11.15	12.15	13.17	14.15	15.15	16.15	17.15	18.15	19.15	21.15	22.15
05.38	06.45	07.45	08.45	09.45	11.45	12.45	13.38	14.38	15.45	16.45	17.45	18.45	19.45	21.38	Соколана		06.13	07.13	08.13	09.13	11.13	12.13	13.13	14.13	15.13	16.13	17.13	18.13	19.13	21.13	22.13
															Серава	5.5	06.10	07.10	08.10	09.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	21.10	22.10
05.45	06.55	07.55	08.55	09.55	11.55	12.55	13.45	14.45	15.55	16.55	17.55	18.55	19.55	21.45	ЗИК Дирекција	5.8															
05.48	07.00	08.00	09.00	09.45	12.00	13.00	13.53	14.50	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.48	Пајко	6.0	06.07	07.05	08.05	09.05	11.05	12.05	13.05	14.07	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	21.05	22.05
															Бедиње	7.0															
05.50							13.55								ФЗЦ	8.0	06.00														

Режим на одржување: Секој работен ден, недела и државен празник неработен.

М.П



/полн назив на превозник/

ВОЗЕН РЕД
За Ойштинска линија
БР.11 с. Умин Дол - с. Ново село - с. Љубодраг - Куманово
/назив на линија/

1											2	3	4										
Време на поаѓање											Станици	км	Време на враќање										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.10	06.10	08.30	11.00	12.15	13.10	14.35	17.00	18.00	19.00	21.30	Умин Дол	0	06.05	07.10	10.45	11.55	13.45	14.45	15.40	17.55	18.55	19.55	22.35
							17.05	18.05			ООУ Карпош												
05.13	06.13	08.33	11.03	12.18	13.13	14.38	17.08	18.08	19.03	21.33	Ново село		06.03	07.03	10.33	11.53	13.43	14.43	15.37	17.53	18.53	19.53	22.23
05.20	06.20	08.40	11.10	12.25	13.20	14.45	17.10	18.10	19.10	21.40	Љубодраг	5.0	06.00	07.00	10.30	11.50	13.40	14.40	15.34	17.50	18.50	19.50	22.20
											Черкезе	6.0											
											Југ Турист	6.5											
05.30	06.30	08.50	11.20	12.35	13.30	14.53	17.20	18.20	19.20	21.50	Искра	7.0	05.55	06.55	10.25	11.40	13.30	14.30	15.24	17.40	18.40	19.40	22.10
05.33	06.33	08.53	11.23	12.40	13.40	15.03	17.23	18.23	19.23	21.53	Зелен пазар	8.0	05.47	06.47	10.22	11.37	13.27	14.27	15.21	17.37	18.37	19.37	22.07
05.35	06.35	08.55	11.25	12.45	13.45	15.05	17.25	18.25	19.25	21.55	Серва	8.5	05.45	06.45	10.20	11.35	13.24	14.24	15.18	17.35	18.35	19.35	22.05
											Рим Париз	9.0											
											Д-р Бато	9.5											
											Спориска сала	10.0											
											Чоче	10.5											
05.37	06.37	08.57	11.27	12.47	13.47	15.07	17.27	18.27	19.27	21.57	Уред		05.43	06.43	10.18	11.33	13.22	14.20	15.16	17.33	18.33	19.33	22.03
											Табакана	11.0											
05.38	06.38	08.58	11.28	12.50	13.50	15.08	17.28	18.28	19.28	21.58	Основен суд	11.5	05.42	06.42	10.17	11.32	13.20	14.15	15.14	17.32	18.32	19.32	22.02
05.39	06.39	08.59	11.29	12.54	13.54	15.09	17.29	18.29	19.29	21.59	Болница	12.00	05.41	06.41	10.16	11.31	13.18	14.13	15.12	17.31	18.31	19.31	22.01
05.40	06.40	08.40	11.30	13.00	14.00	15.10	17.30	18.30	19.30	22.00	Дом на АРМ	12.5	05.40	06.40	10.15	11.30	13.15	14.10	15.10	17.30	18.30	19.30	22.00
05.40	06.40	09.00	11.30	13.15	14.10	15.10	17.30	18.30	19.30	22.00	Куманово	13.0	05.40	06.40	10.15	11.30	13.15	14.10	15.10	17.30	18.30	19.30	22.00

Режим на одржување: Секој работен ден, недела и државен празник неработен ден.



Потпис на овластено лице

Оливер Стефановски

Превозник:
ДТТУ "Дора Турист" ДООЕЛ Куманово

Страна 1
Вид на линија: Општинска линија

ВОЗЕН РЕД
За општинска линија
12. РОМАНОВЦЕ - КУМАНОВО

12. РОМАНОВЦЕ – КУМАНОВО (пат за С. Романовце, ул. Тоде Мендол, ул. Благо Илиев Гуне, Бул. 3-та Муб, ул. Гоце Делчев, ул. 11-ти Октомври, ул. 11-ти Ноември, ул. Индустриска, С. Бедиње)

(назив на линијата)

Време на Поаѓање										Станици	км	Време на враќање									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 00	07 00	10 00	12 00	13 00	15 00	16 00	18 00	19 00	22 00	Бедиње	00	07 00	08 00	11 00	13 00	14 00	16 00	17 00	19 00	20 00	23 00
06 05	07 05	10 05	12 05	13 05	15 05	16 05	18 05	19 05	22 05	11ти Ное.		06 55	07 55	10 55	12 55	13 55	15 55	16 55	18 55	19 55	22 55
06 07	07 07	10 07	12 07	13 07	15 07	16 07	18 07	19 07	22 07	11ти Окт.		06 52	07 52	10 52	12 52	13 52	15 52	16 52	18 52	19 52	22 52
06 10	07 10	10 10	12 10	13 10	15 10	16 10	18 10	19 10	22 10	Центар		06 50	07 50	10 50	12 50	13 50	15 50	16 50	18 50	19 50	22 50
06 15	07 15	10 15	12 15	13 15	15 15	16 15	18 15	19 15	22 15	Т.Мендол		06 45	07 45	10 45	12 45	13 45	15 45	16 45	18 45	19 45	22 45
06 30	07 30	10 30	12 30	13 30	15 30	16 30	18 30	19 30	22 30	Романовце	10	06 30	07 30	10 30	12 30	13 30	15 30	16 30	18 30	19 30	22 30

Режим на одржување: Секој работен ден освен Недела и Државни празници

“Дора Турист” ДООЕЛ Куманово



/полн назив на превозник /

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.13 Куманово-Речица
/назив на линија/

1 Време на поаѓање										2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.20	06.20	07.30	09.30	12.05	13.30	14.30	15.30	18.00	19.30	Авт. Станица	0	05.40	06.40	07.50	09.50	12.25	13.50	14.50	15.50	18.25	19.50
05.22	06.22	07.32	09.32	12.07	13.32	14.32	15.32	18.02	19.32	Серва		05.38	06.38	07.48	09.48	12.23	13.48	14.48	15.48	18.23	19.48
05.23	06.23	07.33	09.33	12.08	13.33	14.33	15.33	18.03	19.33	АРМ на III МУБ		05.37	06.37	07.47	09.47	12.22	13.47	14.47	15.47	18.22	19.47
05.24	06.24	07.34	09.34	12.09	13.34	14.34	15.34	18.04	19.34	Болница		05.36	06.36	07.46	09.46	12.21	13.46	14.46	15.46	18.21	19.46
05.25	06.25	07.35	09.35	12.10	13.35	14.35	15.35	18.05	19.35	Социјално		05.35	06.35	07.45	09.45	12.20	13.45	14.45	15.45	18.20	19.45
05.26	06.26	07.36	09.36	12.11	13.36	14.36	15.36	18.06	19.36	Автобуска		05.34	06.34	07.44	09.44	12.19	13.44	14.44	15.44	18.19	19.44
05.27	06.27	07.37	09.37	12.12	13.37	14.37	15.37	18.07	19.37	Ж.М. Н. Тесла		05.33	06.33	07.43	09.43	12.18	13.43	14.43	15.43	18.18	19.43
05.28	06.28	07.38	09.38	12.13	13.38	14.38	15.38	18.08	19.38	Влез во Речица		05.32	06.32	07.42	09.42	12.17	13.42	14.42	15.42	18.17	19.42
05.29	06.29	07.39	09.39	12.14	13.39	14.39	15.39	18.09	19.39	Дм. Речица		05.31	06.31	07.41	09.41	12.16	13.41	14.41	15.41	18.16	19.41
05.30	06.30	07.40	09.40	12.15	13.40	14.40	15.40	18.10	19.40	Речица	8,4	05.30	06.30	07.40	09.40	12.15	13.40	14.40	15.40	18.10	19.40

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.

М.П

Потпис / Соборно лице



/полн назив на превозник /

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР. 14 Автобука станица - с.Орашац
/назив на линија/

1								2	3	4							
Време на поаѓање								Станици	КМ	Време на враќање							
1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8
04.30	05.30	07.15	11.30	13.30	15.15	17.10	19.15	Ав.станица	0	05.25	06.30	10.00	13.00	14.30	16.50	18.50	20.30
								11-ти Октомври									
								3 МУБ									
								Р-1204									
								Пожарна									
								с.Орашац	14.00	05.00	06.00	09.00	12.30	14.00	16.20	18.10	20.00

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државен празник неработен ден.



Потпис на овластено лице

Оливер Стефановски

Превозник :
ДППУ „ Даро Компани “ ДООЕЛ Куманово

Страна 1
Вид на линија: Општинска линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
Бр.15 Куманово – с. Шупли Камен
(назив на линијата)

1 Време на поаѓање			2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање		
1	2	3	Станици	Км	1	2	3
7:00	13:00	18:00	Автобуска Станица	0	8:00	14:00	19:00
7:03	13:04	18:04	Уред	1	7:55	13:55	18:55
7:05	13:06	18:06	Табакана	2.7	7:50	13:50	18:50
7:07	13:07	18:07	Чоче	3.8	7:46	13:46	18:46
7:09	13:09	18:09	Трговски	5	7:45	13:45	18:45
7:11	13:11	18:11	Два Елена	6	7:43	13:43	18:43
7:14	13:15	18:15	Добрашане	7	7:40	13:40	18:40
7:25	13:30	18:30	Шупли Камен	14,5	7:30	13:30	18:30

Режим на одржување секој работен ден Недела и државни празници е неработен ден.

МП



„Даро Компани“ ДООЕЛ Куманово

Превозник:
ДТТУ "Дора Турист" ДООЕЛ Куманово

Страна 1
Вид на линија: Општинска линија

ВОЗЕН РЕД
За општинска линија
16. КУМАНОВО – ТАБАНОВЦЕ – КАРАБИЧАНЕ – С. СОПОТ
16. КУМАНОВО – ТАБАНОВЦЕ – КАРАБИЧАНЕ – С. СОПОТ (Автобуска Станица, ул. Доне Божинов, ул. Никола Тесла, Р-1204)

(назив на линијата)

1						2	3							
Време на поаѓање						Станици	Време на враќање							
1	2	3	4	5	6	Станици	км	1	2	3	4	5	6	
06.30	09.30	12.30	14.00	15.30	18.00	Сопот	00	07.30	11.45	14.00	15.00	18.00	20.00	
06.40	09.40	12.40	14.40	15.40	18.10	Карабичане		07.20	10.20	13.50	14.50	17.50	19.50	
06.45	09.45	12.45	14.45	15.45	18.15	Табановце		07.15	10.15	13.45	14.45	17.45	19.45	
07.00	10.00	13.00	14.30	16.00	18.30	Куманово	14	07.00	10.00	13.30	14.30	17.30	19.30	

Режим на одржување: Секој работен ден освен Недела и Државни празници

"Дора Турист" ДООЕЛ Куманово



/полн назив на превозник /

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР. 17 Куманово – с.Табановце(Сланиште)
/назив на линија/

1 Време на поаѓање												2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.30	05.35	06.35	08.30	10.00	11.20	13.30	14.20	15.30	17.10	18.20	19.25	Ав.станица 0	05.30	06.30	08.25	09.55	11.15	13.25	14.15	15.25	17.05	18.15	19.20	20.30	
04.35	05.40	06.40	08.35	10.05	11.25	13.35	14.25	15.35	17.15	18.25	19.30	Сточен пазар	05.15	06.25	07.40	09.25	10.45	12.25	14.05	15.05	16.45	18.00	19.00	20.15	
04.37	05.42	06.42	08.37	10.07	11.27	13.37	14.27	15.37	17.17	18.27	19.32	О.У.Д.Којнаре	05.12	06.22	07.37	09.22	10.42	12.22	14.02	15.02	16.42	17.57	18.57	20.12	
04.40	05.45	06.45	08.40	10.10	11.30	13.40	14.30	15.40	17.20	18.30	19.35	Г.Којнаре	05.10	06.20	07.35	09.20	10.40	12.20	14.00	15.00	16.40	17.55	18.55	20.10	
04.45	05.50	06.50	08.45	10.15	11.35	13.42	14.32	15.45	17.25	18.35	19.40	с.Табановце	05.05	06.15	07.30	09.15	10.35	12.15	13.55	14.55	16.35	17.50	18.50	20.05	
04.55	06.05	07.20	09.05	10.25	12.05	13.45	14.45	16.25	17.40	18.40	19.55	Сланиште	12.00	05.00	06.10	07.25	09.10	10.30	12.10	13.50	14.50	16.30	17.45	18.45	20.00

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.



Потпис на овластено лице

[Handwritten signature]

/полн назив на превозник /

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР. 18 Куманово – с.Скачковце
/назив на линија/

1	1 Време на поаѓање			2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање			
	2	3	4			1	2	3	4
05.00	07.00	11.30	17.00	Ав.станица 0		06.25	09.25	12.55	18.40
05.02	07.02	11.32	17.02	Ул.Доне Божинов		06.23	09.23	12.53	18.38
05.05	07.05	11.35	17.05	Ул.11-ти Октомври		06.20	09.20	12.50	18.35
05.08	07.08	11.38	17.08	З МУБ		06.17	09.17	12.45	18.32
05.10	07.10	11.40	17.10	Р-1204		06.15	09.15	12.18	18.30
05.40	07.40	12.10	17.40	с.Скачковце 19.00		05.45	08.45	12.15	18.00

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.

М.П

Потпис на овластено лице



(вид на линија)

полн назив на превозник

ВОЗЕН РЕД
За општинска линија
Бр.19 КУМАНОВО - с.ПЧИЊА- с.СТУДЕНА БАРА
/ назив на линија /

Време на поаѓање													Станици	км	Време на враќање												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05.30	07.00	08.00	09.30	10.35	11.30	13.30	15.15	16.35	17.30	19.30	20.35	22.00	А.Станица	0	05.30	06.30	08.00	09.00	10.30	11.25	12.45	14.30	16.30	17.30	19.00	20.30	22.00
05.32	07.02	08.02	09.32	10.37	11.32	13.32	15.17	16.37	17.32	19.32	20.37	22.02	Донс Божинов		05.28	06.28	07.58	08.58	10.28	11.23	12.43	14.28	16.28	17.28	18.58	20.28	21.58
05.34	07.04	08.04	09.34	10.39	11.34	13.34	15.19	16.39	17.34	19.34	20.39	22.04	11 Октомври		05.26	06.26	07.56	08.56	10.26	11.21	12.41	14.26	16.26	17.26	18.56	20.26	21.56
05.36	07.06	08.06	09.36	10.41	11.36	13.36	15.21	16.41	17.36	19.36	20.41	22.06	Бул.3-та МУБ		05.24	06.24	07.54	08.54	10.24	11.19	12.39	14.24	16.24	17.24	18.54	20.24	21.54
05.38	07.08	08.08	09.38	10.43	11.38	13.38	15.23	16.43	17.38	19.38	20.43	22.08	Народна Револуција		05.22	06.22	07.52	08.52	10.22	11.17	12.37	14.22	16.22	17.22	18.52	20.22	21.52
05.55	07.25	08.25	09.55	11.00	11.55	13.55	15.40	17.00	17.54	19.55	21.00	22.25	Пчиња		05.05	06.05	07.35	08.35	10.05	11.00	12.20	14.05	16.05	17.05	18.35	20.05	21.35
06.00	07.30	08.30	10.00	11.05	12.00	14.00	15.45	17.05	17.59	20.00	21.05	22.30	Ст.Бара	18	05.00	06.00	07.30	08.30	10.00	11.00	12.15	14.00	16.00	17.00	18.30	20.00	21.30

Режим на одржување на линијата: Секој работен ден ,а недела и државни празници неработен ден .

М.П

Потпис на овластено лице



/полн назив на превозник /

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.20 Куманово - с. Четирце
/назив на линија/

1			2		3		4		
Време на поаѓање			Станици		КМ		Време на враќање		
1	2	3					1	2	3
07.15	10.45	15.45	Куманово	0	08.10	11.40	16.40		
			Жел. надвозник						
			Надвозник						
			Сточен пазар						
			Училиште						
07.20	10.50	15.50	Долно Којнаре	4	08.05	11.35	16.35		
07.25	10.55	15.55	Профинен	5	08.00	11.30	16.30		
07.30	11.00	16.00	Суви мост	8	07.55	11.25	16.25		
07.40	11.10	16.10	Четирце	12	07.45	11.15	16.15		

Режим на одржување: од понеделник до сабота, недела и државни празници неработен ден.

Потпис на овластено лице

М.П



/полн назив на превозник /

вид на линија


ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР. 21 Куманово – с.Градиште-с.Пезово-с.Кшење-с.Кокошиње
 /назив на линија/

1	1 Време на поаѓање				2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање				
	2	3	4	5			1	2	3	4	5
05.30	07.10	11.10	13.00	19.10	Ав.станица 0		07.00	08.35	12.35	18.50	20.35
05.32	07.12	11.12	13.02	19.12	Ул.11-ти Октомври		06.58	08.33	12.33	18.48	20.33
05.35	07.15	11.15	13.05	19.15	З МУБ		06.55	08.30	12.30	18.45	20.30
05.40	07.20	11.20	13.10	19.20	Р-1204		06.37	08.17	12.17	18.27	20.17
06.00	07.40	11.40	13.30	19.40	с.Пезово		06.35	08.15	12.15	18.25	20.15
06.05	07.45	11.45	13.35	19.45	с.Кшење		06.30	08.10	12.10	18.20	20.10
06.10	07.50	11.50	13.40	19.50	с.Кокошиње		06.25	08.05	12.05	18.15	20.05
06.15	07.55	11.55	13.45	19.55	с.Градиште 26.00		06.20	08.00	12.00	18.10	20.00

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.

М.П

Потпис на овластено лице



ДПТУ ОЛИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ - Куманово

/полн назив на превозник/

Страна 1.
Општинска линија

Вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.22 Куманово - с. Новоселане - с. Косматац - с. Мургаш
/назив на линија/

1		2	3	4	
Време на поаѓање				Станици	км
1	2			1	2
07.00	15.30	Куманово	0	08.30	17.00
07.01	15.31	Социјално		08.29	16.59
07.02	15.32	Болница		08.28	16.58
07.03	15.33	АРМ		08.27	16.57
07.04	15.34	ЗИК Дирекција		08.26	16.56
07.05	15.35	Серава		08.25	16.55
07.06	15.36	Рим Париз		08.24	16.54
07.07	15.37	Тракторска		08.23	16.53
07.07	15.37	Стари згради		08.23	16.53
07.08	15.38	Рас. III МУБ и Б.Г		08.22	16.52
07.09	15.39	Раск. Проевце		08.21	16.51
07.11	15.41	База		08.20	16.50
07.12	15.42	Кланица		08.18	16.48
07.15	15.45	Доброшане	7.5	08.15	16.45
07.25	15.55	Орашац раск.	12.5	08.05	16.35
07.30	16.00	Скачковце раск.	17.5	08.00	16.30
07.35	16.05	Новоселане	19.5	07.55	16.25
07.40	16.10	Косматац	22.5	07.50	16.20
07.45	16.15	Мургаш	24.5	07.45	16.15

Режим на одржување: Во четврток.



Потпис на овластено лице

Оливер Стефановски

/полн назив на превозник /

вид на линија

ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР. 23 Куманово – с.Кучкарево-с.Габреш
/назив на линија/

1	1 Време на поаѓање		2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање		
	2	3			1	2	3
07.30	12.00	15.00	Ав.станица	0	09.10	13.50	16.50
07.33	12.33	15.33	Ул.11-ти Октомври		09.07	13.47	16.47
07.35	12.35	15.35	З МУБ		09.05	13.45	16.45
07.40	12.40	15.40	Р-1204		09.00	13.40	16.40
08.05	12.40	15.40	с.Кучкарево		08.30	13.10	16.10
08.15	12.50	15.50	с.Габреш	23.00	08.20	13.00	16.00

Режим на одржување: Секој Понеделник и Четврток.

М.П

Потпис на овластено лице



ВОЗЕН РЕД
За Општинска линија
БР.24 Куманово-Костурник
/назив на линија/

1 Време на поаѓање									2 Станици	3 КМ	4 Време на враќање								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.00	07.00	08.00	10.00	11.30	13.00	15.00	17.20	19.00	Куманово	0.0	07.00	08.00	10.00	11.30	13.00	15.00	17.00	19.00	20.00
06.30	07.30	08.30	10.30	12.00	13.30	15.30	17.50	19.30	Костурник	9.5	06.30	07.30	09.30	11.00	12.30	14.30	16.30	18.30	19.30

Режим на одржување: Секој работен ден, а Недела и државни празници неработен ден.

М.П



Потпис на овластено лице

Превозник:
ДТТУ “ Дора Турист ” ДООЕЛ Куманово

Страна 1
Вид на линија: Општинска линија

ВОЗЕН РЕД
За општинска линија

26. БАЈРАМ ШАБАНИ - БЕДИЊЕ

26. БАЈРАМ ШАБАНИ - БЕДИЊЕ (ул. Бајрам Шабани, ул. Гоце Делчев, ул. 11-ти Октомври, ул. 11-ти Ноември, ФЗЦ)

(назив на линијата)

1				2	3				
Време на поаѓање				Станици	Време на враќање				
1	2	3	4	Станици	км	1	2	3	4
06.00	12.00	13.00	19.00	Б. Шабани	00	07.00	13.00	14.00	20.00
06.05	12.05	13.05	19.05	Центар		06.55	12.55	13.55	19.55
06.07	12.07	13.07	19.07	11ти Окт.		06.53	12.53	13.53	19.53
06.10	12.10	13.10	19.10	11ти Ное.		06.50	12.50	13.50	19.50
06.30	12.30	13.30	19.30	Бедиње	05	06.30	12.30	13.30	19.30

Режим на одржување: Секој работен ден освен Недела и Државни празници

“ Дора Турист ” ДООЕЛ Куманово

